





## ЛИКОВНИ ПРИЗНАНИЈА ЗА ДЕЦАТА ОД КАРПОШ

Во организација на Европското движење во Република Македонија, во соработка со општина Аеродром, се одржа ликовна изложба на тема „Училиштето во иднина“. Изложбата која беше посветена на „Денот на Европа – 9 мај“, беше поставена во Т.Ц. „Капитол Мол“ и на неа беа изложени уметничките дела на дел од основците и дечињата од градинките од Аеродром и Карпош.

Со своите ликовни дела на неа се претставија ученици од три училишта и дечиња од четири градинки од Карпош, коишто стекнаа најмногу награди од учесниците на натпреварот.

Заменик раководителката на Секторот за дејности од јавен интерес при локалната самоуправа, Гордана Зафировска ги додели признанијата на карпошовите таленти и им посака среќа и успех во понатамошното учествување на натпревари.

Признание за освоено прво место на ликовниот натпревар од основните училишта:

Саша Стоименов и Јана Христовска од ООУ „Јан Амос Коменски“,

Признание за освоено второ место на ликовен натпревар од основните училишта:

Тамара Петкова од ООУ „Јан Амос Коменски“,

Признание за освоено трето место на ликовен натпревар од основните училишта:

Огнен Бошковски од ООУ „Јан Амос Коменски“.

Признание за освоено прво место на ликовен натпревар од градинките:

Сара Начева од ЈОУДГ „Мајски Цвет“,

Признание за освоено второ место на ликовен натпревар од градинките:

Ана Божиновска од ЈОУДГ „Орце Николов“,

Признание за освоено трето место на ликовен натпревар од градинките:

Елена Василевска од ЈОУДГ „Распеана Младост“.



## НАЈДОБРИТЕ ОСНОВЦИ ОД КАРПОШ- НА БЕСПЛАТЕН ОДМОР

Во вторникот (14,06,2016) во својот кабинет градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, ги прими првенците на генерацијата од основните училишта на територијата на локалната самоуправа. Градоначалникот Јакимовски ги пофали учениците за постигнатиот успех, истакнувајќи дека само со вложен труд во себе, упорност и со постојано учење можат да напредуваат во животот, и да се изградат во успешни доктори, професори, министри и други области во работната кариера.

На учениците, првиот човек на локалната самоуправа им додели решенија за финансиска награда во износ од 10.000 денари како скроман придонес од Општината за нивниот постигнат успех, стимулирајќи ги со наградата и понатаму да постигнуваат успеси.

Во исто време во изјава за медиумите, градоначалникот на Карпош Стевчо Јакимовски, истакна дека традиционално, и оваа година, со средства издвоени од Буџетот на локалната самоуправа, најдобрите спортисти од училиштата во Карпош ќе летуваат во збратимената општина Тиват во Црна Гора. Бесплатното летување на најдобрите спортисти и ученици е признание за нивните успеси на државно ниво, со кои ја промовираа Општина Карпош како најспортска општина во Република Македонија.

Исто така, градоначалникот Стевчо Јакимовски истакна дека можност за летување во Тиват имаат и најдобрите ученици – првенци за оваа година кои денес ги добија своите признанија. Понатаму, Јакимовски додаде дека ова лето, Општината во август ќе испрати 70 деца од основните училиштата на својата територија, на одмор во Охрид кои потекнуваат од социјално загрозени семејства.

На крајот општинскиот татко упати апел до градоначалникот на Град Скопје и до градоначалниците на скопските општини, постојано да вложуваат во најталентираните ученици и спортисти, вреднувајќи ги нивните успеси, и на тој начин преку стимул, во иднина тие млади, да се изградат во првенци во своите научни, културни и спортски кариери. Градоначалникот Јакимовски, изјави дека му е особено драго што првенците од основните училишта ќе се запишат во средни училишта на територијата на Општина Карпош, напоменувајќи дека Карпош функционира како посебен град, во кој има голем број на основни и средни училишта, театар, спортска сала, со што младите и граѓаните ќе можат да ги задоволат своите потреби од културен, спортски и едукативен карактер.










## ЦВЕТНО ЛЕТНО ОСВЕЖУВАЊЕ

Во пресрет на летните високи температури, Општина Карпош започна со разубавување на зелениот појас во населбата Карпош 4. Долж булеварот „Партизански одреди“ се поставуваат нови цветни насади, кои ќе го облагородат урбаниот простор за живеење на карпошани.





## РЕАКЦИЈА: ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА ТРЕБА ДА ЈА ЧУВА ПАРК ШУМАТА ВОДНО

Поради правилно и објективно информирање на сите јавности, граѓаните и медиумите, по серијата текстови кои деновиве се објавија во врска со сечење на дрвја и грмушки во Парк шумата Водно, Општина Карпош, сака да укаже на дузина дезинформации, кои создаваат сосема погрешна слика во јавноста.

Имено, што се однесува до катастерската парцела К.П. 915 КО Долно Водно, мв Рупи, таа е надвор од Генералниот урбанистички план-ГУП и претставува земјоделски земјиште односно приватна парцела со лозје. Според законските прописи сопственикот има право на пристапна патека за да го обработува земјиштето, односно лозјето.

Она што сопственикот на земјиштето добил од Општина Карпош пред повеќе од две години, по барањето за обезбедување на пристапна патека до парцелата 915, е известување дека Општината не може тоа да му го овозможи и дека доколу е во можност тој сам да ја расчисти патеката од гранки и грмушки и нискостеблести растенија за да дојде до сопственото лозје. Инаку, според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање член 15 (Сл.весник бр. 142/2015) пристапна патека може да биде до 1,5 метри широчина.

Во прилог на ова ви го доставуваме и известувањето до сопственикот.

Известувањето е дадено на 30 мај 2014 година и како архивски документ има важност една година, односно до мај 2015 година, (Закон за архивски материјал 95/2012; 41.2014; 72/2015; 148/2015; 169/2015 и 53/ 2016).

Што се однесува до сечењето на дрвја и правење на цел пат од 4-5 метри во мај годинава, во Парк шума Водно, тоа е сериозен проблем на шумската полиција и другите надлежни органи и институции одговорни за Парк шумата Водно кои требале веднаш да реагираат, да го спречат и санкционираат. Тоа ниту е надлежност на Општина Карпош, ниту одговорност, а уште помалку дозволено со некакво одобрение од локалната власт како што наведуваат дел од медиумите. Општината такво одобрение никогаш не издала.

Во Општина Карпош одобренија за градење може да издаде само градоначалникот на Општина Карпош, и тоа со документи од повисок ранг и тие имаат стандардизиран образец кој исто така ви го приложуваме.

Значи локалната самоуправа во Карпош, ниту издала одобрение за градба, ниту е одговорна за неконтролираното сечење на дрвја, туку за тоа има надлежни служби во Градот, во ЈП „Паркови и зеленило“ и во надлежните министерства.



Ул. Радика бр. 9, тел: 3061-281; тел/факс: 3062-925, е-пошта: [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk)  
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 ОПШТИНА КАРПОШ  
 СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
 И КОМУНАЛНИ РАБОТИ  
[komunalno@karpos.gov.mk](mailto:komunalno@karpos.gov.mk); [grademiraboti@karpos.gov.mk](mailto:grademiraboti@karpos.gov.mk)

Бр. 37- 2751/2  
~~30-05-14~~ година,  
 Скопје

ДО  
 ТОМЕ КОСТАДИНОВСКИ  
 нас. Гоце Делчев ул. "205" бр. 30а  
 1000 СКОПЈЕ

Предмет: Одговор на Ваше барање

Почитувани,

Во врска со Вашето барање, Ве известуваме дека согласно законските одредби Општината Карпош нема планирано средства во буџетот за расчистување на пристапни патеки на земјоделско земјиште. Доколку патеката е во државна сопственост (К.П: 915 К.О. Долно Водно, место викано Рупи), а Ви како заинтересирано лице сте во можност Ви се дозволува да извршите расчистување на пристапната патека од нискостеблести растенија, гранки и грмушки за да може да се движат земјоделските машини.

Со почит,

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ  
 ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  
 ЗЕМЈИШТЕ

Јордан Кусевски д-р



**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

УПБ Број:  
Датум: 12.05.2016 год.  
Скопје



Градоначалникот на Општина Карпош, решавајќи по барањето на инвеститорите поднесено по електронски пат под УПБ ... 2016 год, за издавање на **Одобрение за градење на семејна куќа** од втора категорија, врз основа на член 58, став (2) од Законот за градење ("Службен весник на РМ" бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 165/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 и 39/16), го издава следното

**ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ**

На инвеститорите ..... им се одобрува градба на семејна куќа од II категорија, .....КО Карпош, на ГП ... во Скопје.

Одобрението за градење се издава за целата или дел од градбата.

**Инвеститорот може да ја започне градбата, откако ова одобрение ќе стане правосилно во управната постапка.**

Ова одобрение престанува да важи доколку инвеститорот не почне со изградба во рок од **две (2) години** од денот на правосилноста на одобрението за градење, согласно член 66 од Законот за градење.

Инвеститорот е должен писмено да го пријави започнувањето на изградбата до надлежниот орган од член 58 на овој закон, градежната инспекција и инспекцијата на трудот, пред започнувањето на изградбата, согласно член 67.

Доколку градбата отпочнала да се гради по истекот на рокот од две години од денот на правосилноста на одобрението, се смета дека градењето е неправно.

**Образложение**

Инвеститорите ..... по електронски пат поднесоа барање ..., за издавање на **Одобрение за градење на семејна куќа** од II категорија во .... КО Карпош, на ГП ... во Скопје.

Со барањето инвеститорите ја приложија следната документација и докази:

- 1.
- 2.
- 3.....

Врз основа на горе изнесеното, Градоначалникот на Општина Карпош одлучи како во диспозитивот на ова одобрение.

**УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:** Против ова одобрение може да се изјави жалба во рок од **15 дена** од денот на издавање на одобрението за градење, преку овој

*ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2, Скопје, [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk)*



орган, до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 денари административни такси.

**ДОСТАВЕНО ДО:**

- Инвеститорите,

Овластена градежна инспекција на Општина Карпош.

- Архива

Изработил

Проверил

Контролирал

Одобрил



ГРАДОПЧАЛШИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски



## НОВ ПЛОШТАД СО УРБАН ЛИК

Се очекува, Општина Карпош да го реализира својот проект до средина на септември, годинава. Станува збор за новиот плоштад „Пецо Божиновски Кочо“ кој ќе го облагороди постоечкиот простор, спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ во населбата Козле. Плоштадот ќе се протега на 10.000 м<sup>2</sup> од кои 6.000 метри ќе бидат покриени со зеленило, 4.000 метри партерно уредување, фонтаната ќе опфаќа 200 метри, а детското игралиште 390 м<sup>2</sup>.

